



# СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 4 јуни 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 32 динари. Аконтацијата за 1982 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-853; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

403.

Член 3

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81 и 23/82), во споредба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

## ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/80, 38/80, 17/81 и 31/81) во член 5 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Во прометот на чакал, песок, камен и сл., што го вршат организациите на здружен труд, во даночната основица, во смисла на член 16 од Законот, се засметуваат и сите трошоци што продавачот му ги засметал на купувачот-краен потрошувач, како и придонесите, таксите и надоместите што продавачот ги плаќа (на пример, такса за право на вадење на тие производи, воден придонес, надомести за користење на регионални, магистрални, односно локални патишта, и др.), без оглед на тоа дали се вклучени во продажната цена на производот или се искажуваат во фактурата за продажбата. Трошоците за транспорт и другите трошоци што се искажани во посебна фактура, согласно со став 5 на член 16 од Законот, не влегуваат во даночната основица.“

Досегашниот став 5 станува став 6.

Член 2

Во член 12 став 4, во првата реченица, зборовите: „во која е вклучен основниот данок на промет на производи,“ се бришат. Втората реченица се менува и гласи: „На таа даночна основица се применува пропишаната даночна стапка на основниот, односно на посебниот данок на промет.“

Во ст. 6 и 7 по зборовите: „на новиот производ“ се става точка, а зборовите: „во која е вклучен основниот данок на промет на производи.“ се бришат.

Во став 10 зборовите: „во која не е вклучен данокот на промет на производи“ се бришат.

Став 12 се менува и гласи:

„Одредбите од овој член се однесуваат на даночните олесненија во врска со основниот данок на промет на производи и со посебниот данок на промет на производи.“

Во член 15 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Корисник на општествени средства кој приредува игри на среќа во кои како добивки на добитниците им се даваат производи од потрајна употребна вредност и др., може тие производи да ги набавува за тие цели само со плаќање на основниот и на посебниот данок на промет на производи. По исклучок, ако корисникот на општествени средства набавува производи без плаќање на основниот и на посебниот данок на промет, на дадените производи плаќа основен и посебен данок на промет. Основниот и посебниот данок на промет се пресметува на даночната основица што ја сочинува цената по која тие производи би можеле да му се продадат на крајниот потрошувач.“

Член 4

Во член 17 став 2 во втората реченица зборовите: „се пресметува,“ се заменуваат со зборовите: „во смисла на овој правилник се смета како кусок на производите од член 18 на овој правилник на кој се пресметува,“.

Член 5

Во член 18 став 1 се менува и гласи:

„Исчезнување, уништување и сл. на производите наменети за продажба, што настанале поради дејство на виша сила, а се ставени врз товар на одговорното лице на даночниот обврзник или друго лице, за кои е пропишано плаќање данок на промет на производи, се сметаат, во смисла на овој правилник, како кусок на производи на кој се пресметува и се плаќа основен данок на промет на производи и посебен данок на промет на производи.“

Член 6

Во член 19 став 1 се менува и гласи:

„На вредноста на калото, растурот, кршот или расипувањето што не настанало поради дејство на виша сила, а кој го преминува дозволеният обем предвиден со самоуправниот општ акт, што е утврден на производите што не се наменети за продажба и што се набавени со даночно ослободување, односно со даночно олеснение (на пример, репродуктивен материјал и опрема) — даночниот обврзник пресметува и плаќа основен данок на промет на производи.“

Став 4 се менува и гласи:

„Калото, растурот, кршот или расипувањето од став 1 на овој член, како и исчезнувањето, уништување и сл. на производите од тој став што не настанале поради дејство на виша сила и кои-се ставени врз товар на одговорното лице на даночниот обврзник или на друго лице, се сметаат, во смисла на овој правилник, како кусок на производи на кој се пресметува и се плаќа и основен данок на промет на производи и посебен данок на промет на про-

изводи. Обврската за пресметување на данокот на промет на производи настанува во моментот на пописот, а обврската за плаќање на тие даноци во рок од 10 дена од денот на донесувањето одлука на надлежниот орган за утврдување на тој кусок, а најдоцна во рок од 10 дена од денот кога органот на управувањето бил должен според самоуправната спогодба да го разгледува елаборатот за пописот.“

Во став 6 зборовите: „на таа вредност се пресметува и се плаќа и основниот и посебниот данок на промет на производи во рокот од стар 5 на овој член“ се замснуваат со зборовите: „таквиот отпис се смета во смисла на овој правилник како отпис на кусокот на производи што не настанал поради дејство на виша сила, на кој се пресметува и се плаќа и основниот данок на промет на производи и посебниот данок на производи во рокот од став 5 на овој член“.

#### Член 7

Во член 20 став 8 во точка 8 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и потоа се додава нов став, кој гласи:

„Како изработки од дрво на чиј промет се плаќа основниот данок на промет на производи според тар. број 1 од Тарифата, се подразбираат и следниве производи од дрво: ламперии, половници, средници, самици, кладарки, блистачи, бочници, даги, листови, фризи, летви, греди, гредички, прагови, стапови, клинови, клинци, сервони, тестони, таволети, штици, платици, четвртки, полчетвртки, цилиндрични дагички, фурнири, амбалажа, коларски изработки, кутии, калапи, послужовници, ковчежи и сл., алат, виолина, виола, чело, бас, бисерница, гитара и други музички инструменти од дрво, чамци, скали, плетарски производи (освен мебел) и др.“

#### Член 8

Во член 21 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Како индустриски печки во смисла на став 2 точка 3 од тар. број 2 на Тарифата, се подразбираат печките од следниве подгрупи на Номенклатурата на основните средства: 471-Куполни печки; 472-Јамести печки (за цемент, за вар, за топење на легури од метал и др.); 473-Шахтни печки, обични и жакетни; 474-Коморни печки (за шамотни и огноотпорни производи, за керамички производи, за загревање на метал, за жарење на цевки и профили од обоени метали, за топење на обоени метали, за узревање на суперфосфат и др.); 475-Ротациони печки (за индустрија на неметали, за големохемиска индустрија, за обоена металургија и др.); 476-Ретортни печки (шаржни, оксидациони, дестилациони и др.); 477-Печки за термохемиски процеси (вакуумски, за жарење, за загревање и калење, за ковање и пресување, за цементирање, за облагородување и др.); 478-Други печки (ковачки, за топење на метал, за греење на трупци, за сушење, тунелски, калцинирани, за изгорување и др.“

Досегашните ст. 6 до 9 стануваат ст. 7 до 10.

#### Член 9

Во член 28 по став 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Ако производителот, односно увозникот, пушта во промет како посебен производ мешаница на мелено кафе и каковина или друг сличен производ, е должен на пакувањето посебно да ја, означи вредноста на меленото кафе, а посебно вредноста на каковината или на друг сличен производ, а истото тоа е должен да го искаже и во фактурата

според која извршил продажба на така изработениот производ на трговска организација на здружен труд. Таа трговска организација е должна при продажбата на крајниот потрошувач на вредноста на меленото кафе да го пресмета основниот данок на промет на производи по стапката по која се плаќа данок на прометот на кафе, а на вредноста на другиот производ во мешаницата по стапката по која се плаќа данок на прометот на тој производ, односно без пресметување на данокот ако на прометот на тој производ е воведено даночно ослободување. Ако производителот, односно увозникот, не постапи во смисла на овој став, во фактурата се искажува вкупната вредност на продадениот производ која претставува основица на која купувачот — трговската организација на здружен труд го пресметува основниот данок на промет на производи со примена на стапката по која се плаќа данокот на прометот на кафе. Ако продажба на тој производ се врши на крајните потрошувачи од став 6 на овој член, производителот, односно увозникот е должен сам да го пресмета основниот данок на промет на производи на начинот определен во овој став.“

#### Член 10

Во член 30 се додаваат нови ст. 1 и 2, кои гласат:

„Како мебел од точка 4 на тар. број 11 од Тарифата се подразбираат и: ормани, плакари, кревети, психи, каучи, отомани, легла, маси, столови, клупи, столови со наслон, фотелји, полуфотелји, креденци, витрини, тезги, пултови, карници, преградни стени, дрвено обложување на ѕидови и тавани, чадори за сонце, закачалки за облека и сл.; катедри, подиуми, комплетен собен мебел и др. — без оглед на тоа од кој материјал се изработени.

На продажбата на моторни велосипеди од точка 13 на тар. број 11 од Тарифата продавачот го пресметува и го плаќа основниот данок на промет на производи според местото на продажбата, а копија од фактурата за продажбата доставува без одлагање до општинскиот орган за работи на приходите надлежен според живеалиштето, односно седиштето на купувачот.“

Досегашните ст. 1 до 6 стануваат ст. 3 до 8.

#### Член 11

Во член 37 став 5 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „За вршење на градежна дејност во смисла на овој правилник преку регистриран градежен погон, односно градежна работна единица, тие организации мораат, согласно со закон, да ги исполнуваат и условите и да постануваат според одредбите на ст. 2 до 4 од член 41 на овој правилник.“

#### Член 12

Во член 39 став 4 во седмиот ред одоздола зборовите: „изработка и монтажа на градежна столарија“ се бришат.

#### Член 13

Во член 41 став 2 се манува и гласи:

„Градежниот погон, односно градежната работна единица од член 6 став 3 на Законот што се регистрирани и што имаат потребен кадар со соодветна стручна подготовка, а кои се во составот на градежна занаетчиска или друга задруга која според прописите не се смета како основна организација на здружен труд која градежните и градежно-занаетчиските работи ги врши и преку самостојни занаетчии кои се членови само на таа задруга,

може градежен репродукционен материјал за вршење на тие работи да набавува без плаќање данок на промет на производи и да им го дава (но не и продава или на друг начин отуѓува) на самостојните занаетчи — свои членови преку кои ги врши тие работи — под условите од став 1 на овој член. Задругата е должна за набавката, движењето и потрошокот на тој материјал да ги води пропишаните евиденции (член 10 став 2 на Законот). Градежно-занаетчиска или друга задруга која според прописите не се смета како основна организација на здружен труд која нема регистриран погон или единица од овој став, може да набавува градежни и други репродукциони материјали само заради продажба, а врз основа на писмена изјава во смисла на член 6 став 1 точка 1 од Законот, без плаќање данок на промет на производи. Така набавените производи може да им ги дава на самостојните занаетчи, па и на членовите на задругата, за изведување на работи, изработка на производи и др., што ќе ги вградува во градежни објекти, само со пресметување и плаќање и на основниот и на посебниот данок на промет на производи. За користење на повластицата од овој став градежната занаетчиска или друга задруга што според прописите се смета како основна организација на здружен труд, а која врши исклучително градежна дејност од член 37 став 2 на овој правилник, не мора да има регистриран градежен погон, односно градежна работна единица од член 6 став 3 на Законот, но мора да има потребен кадар со соодветна стручна подготовка за надзор и вршење на тие градежни работи.“

#### Член 14

Во член 54 став 4 по зборовите: „електронски калкулатори,“ се додаваат зборовите: „ученички торбички за на рамо“.

Во став 5 точка 33) зборовите: „од 400 m<sup>3</sup>“ се заменуваат со зборовите: „до 400 m<sup>3</sup>“.

Во став 9 по зборовите: „апарати за подобрување на слухот,“ се додаваат зборовите: „биоелектротерапеутски апарати,“.

Во став 12 зборовите: „на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 на Законот“, се заменуваат со зборовите: „транзитно или од стовариште во кое производите не се водат по цени со вклучени даноци, и тоа исклучително за непосредна потрошувачка на странско дипломатско и конзуларно претставништво. Односно за непосредна лична потрошувачка на странски дипломатски персонал и на конзуларни функционери,“.

Во став 17 на крајот се додава текстот, кој гласи: „Трговската организација на здружен труд која продава производи во повратна амбалажа на вредноста на таквата продадена амбалажа што посебно ја наплатава од купувачот го пресметува пропишаниот основен данок на промет на производи и посебниот данок на промет на производи. Кога таа трговска организација откупува од купувачите празна повратна амбалажа што ќе му ја испорача на производителот чии производи се продаваат во таа амбалажа, не му пресметува ниту при откупот а ниту при испораката на таа амбалажа на производителот данок на промет на производи. На вредноста на повратната амбалажа што недостига што на таа трговска организација и ја фактурира производителот — данок не се плаќа ако во тој промет се исполнети условите од член 6 став 1 точка 1 на Законот. На повратната амбалажа што недостига или на друга амбалажа која го преминува обемот дозволен со самоуправниот општ акт на таа трговска организација, се применуваат соодветните одредби на член 19 од овој правилник.“

По став 20 се додава нов став 21, кој гласи:

„Како производи од член 36 став 1 точка 35 на Законот се подразбираат медалјони, златници, сребреници, плакети, приврзоти и сл.; а не се сметаат другите производи без оглед на тоа од кој материјал се изработени кои, по правило, се предмети за крајна потрошувачка, како на пример, текстилните производи, производите од кожа, козметичките и парфимериските производи и други производи од тар. бр. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на Тарифата, па и кога се снабдени со амблеми и слични ознаки на определен јубилеј, настап, натпреварување и др. од таа точка.“

Досегашниот став 21 станува став 22.

Во досегашниот став 22, кој станува став 23, точка 1 се менува и гласи:

„1) да набавува патнички автомобили од домашно производство (тар. број 6 став 1 од Тарифата) со вредност, без данокот на промет, до 200.000 динари. На патничките автомобили од домашно производство чија вредност е поголема од 200.000 динари, како и на патничките автомобили од став 2 на тар. број 6 од Тарифата што ги набавуваат инвалидните лица, се плаќа основен данок на промет на производи и посебен данок на промет на производи во износите во кои се плаќаат кога тие производи им се продаваат на други граѓани;“.

Во точка 2) зборовите: „или од увоз“ се бришат.

Точка 3) се менува и гласи:

„3) на продавачот да му поднесат писмен наод и мислење од надлежната инвалидска комисија за утврдување на едно од следните загубувања или оштетувања на долните екстремитети, односно рацата поради кои настапило трајно телесно оштетување од најмалку 80%: потполна моторна фатеност на едната страна на телото, параплегија, триплегија и квадриплегија; потполна моторна фатеност на обете нозе; делумна моторна фатеност на обете нозе; оштетување на лумбосакралниот плексус; дистрофија на мускулите, спинална атрофија на мускулите, полимиозити и дерматомиозити, како и други претежно мускулни заболувања со фатеност на долните екстремитети; загубување на нога во колкот; загубување на нога во ниво на натколеницата со чкунка пократка од 12 cm мерено од грлемиот трохантер; загубување на нога во ниво на натколеницата со вкочанетост или со контрактура на зглобот на колкот во неповолна положба; загубување на нога во ниво на натколеницата со непогодна чкунка за протеза; загубување на обете нозе во ниво на натколеницата, со функционално исправна чкунка и со зглоб на колкот; загубување на обете нозе во колението со непогодна чкунка за протеза или со функционално неисправен зглас на колкот; загубување на обете нозе во колението со функционално исправна чкунка и со зглоб на колкот; загубување на обете нозе во ниво на потколеницата, со вкочанетост или со контрактура на зглобот на колението или на колкот во неповолна положба; загубување на обете нозе во ниво на потколеницата, со непогодна чкунка или со чкунка пократка од 8 cm; загубување на обете потколеници, со непогодни чкунки за протези; загубување на обете нозе во ниво на потколеницата, со функционално исправна чкунка, со зглобови на колкот и колението; загубување на обете нозе во ниво на стапалото (Pirogoff, или Chopart, или Syme) со непогодни чкунки, загубување на обете нозе во ниво на стапалото (Pirogoff, или Syme, или Chopart), со функционално исправни чкунки; загубување на обете нозе во ниво на стапалото (exarticulatio, tarsometatarsalis sec. Lisfranc) со непогодни чкунки; вкочанетост на зглобовите на обата колка во повољна положба (во флексија од 170 до 180 степени, абдукција или адукција до 10 степени и во неутрална положба на ротација); вкочанетост на згло-

бовите на обата колка во неповолна положба; органиченост на подвижноста на зглобовите на обата колка (потешки контрактури од разни етиологии, како и состојби по артропластика); псеудоартроза на фемурот на обете нозе; вкочаност на зглобовите на обете колена во неповолна положба (под агол од најмалку 150 до 120 степени за обете колена); јако разглавени зглобови на обете колена со неопходно носење на апарат; псеудоартроза на потколеницата (на тибијата или обете коски); лошо зараснато кршење на потколеницата на обете нозе, со деформација на стапалата, атрофија на мускулите или со оток; апсолутно скратување на нозете преку 7 cm; вкочанетост на обете стапала во неповолна положба; деформација на стапалата на обете нозе или последни од кршење на мелеолот, петната коска, тарзалните и мататарзалните коски; хроничен остеомиелитис на нозете со фистули или со функционални пречки; потполна неупотребливост на нозете настаната од други причини.

Даночното ослободување од член 36 став 1 точка 39 не може да се оствари ако од издавањето на писмениот наод и мислењето на надлежната инвалидска комисија поминало повеќе од шест месеци.“

Досегашниот став 23, кој станува став 24, се менува и гласи:

„Продавачот е должен во фактурата да го внесе бројот и датумот на писмениот наод и мислењето на надлежната комисија.“

Досегашниот став 24, кој станува став 25, се менува и гласи:

„Купувачот — инвалидното лице, е должен да поднесе до надлежниот орган за приходи на општината фактура за купувањето, која мора да ги содржи сите наведени податоци, заедно со писмениот наод и мислењето на надлежната комисија. Надлежниот орган за приходи, го потврдува на фактурата ослободувањето од плаќање данок на промет на производи, ако за тоа се исполнети сите пропишани услови, или утврдува обврска за купувачот да плати данок на промет на производи ако набавува патнички автомобил чија вредност е поголема од 200.000 динари.“

По став 24, кој станува став 25, се додаваат два нови става, кои гласат:

„Инвалидното лице од член 36 став 1 точка 39 на Законот кое има преку 18 години живот може да оствари право на даночно ослободување од таа точка кога определен патнички автомобил од домашно производство набавува исклучително за свој личен превоз, само под следниве услови:

1) да е способно да управува со тој автомобил, да има соодветна возачка дозвола и лично да управува со тој автомобил, или

2) ако не може да има возачка дозвола, според прописите да остварило право на неа и помош од друго лице кое мора да има соодветна возачка дозвола и кое ќе управува со тој автомобил исклучително за превезување на тоа инвалидно лице. Во возачката дозвола на таквото лице органот надлежен за издавање дозвола ќе го внесе податокот дека тоа лице е овластено да управува со автомобилот на инвалидното лице исклучително заради негов превоз. Секое користење на автомобилот што го набавило инвалидно лице кое има возачка дозвола, од страна на кое и да е друго лице и за кои и да е цели, освен кога со него се превезува и тоа инвалидно лице, се смета како давање на тој автомобил на друго лице на употреба во смисла на став 1 точка 39 член 36 од Законот. Како такво давање на употреба се смета и секое користење на тој автомобил за кои и да е цели од страна на лицето кое според прописите му дава неа и помош на инвалидното лице кое самото не може да има возачка дозвола, освен кога со тој автомобил го превезува тоа инвалидно лице. Контрола

на наменското користење на тие автомобили вршат надлежните општински органи.

Восн инвалид од прва група на кој според член 60 од Законот за воените инвалиди и член 69 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци, му се дава бесплатно на употреба моторно возило, нема право на даночното олеснување од член 36 став 1 точка 39 на Законот.“

По став 25, кој станува став 28, се додава нов став, кој гласи:

„Како градежни изолациони материјали, изработени од минерални материјали, стаклена волна и синтетички материјали од член 36 став 1 точка 43 на Законот, се сметаат материјалите и изработките приготвени за градежништвото од тар. бр. 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 68.07, 68.13 и 70.20 на Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78).“

Досегашните ст. 26 и 27 стануваат ст. 30 и 31.

#### Член 15

По член 58 се додава нов член 58а, кој гласи:

„Сметката од член 23 став 7 на Законот мора да содржи: реден број, место и датум на издавањето, вид (назив) на продадениот производ, односно извршената услуга, единица мера, цена по единица мера, вкупна цена на продадените производи, односно на извршената услуга, потпис и печат на издавачот на сметката. Сметката ја издава поединецот од член 23 на Законот за секој поединечно остварен промет на производи, односно за секоја поединечно извршена услуга во два примероци од кои оригиналот му го предава на купувачот, односно корисникот, а копијата ја одлага како книговодствена даночна исправа.“

Патниот налог од член 23 став 9 на Законот мора да содржи: реден број, место и датум на издавањето, име и презиме (назив) на корисникот на превозот, место од кое се врши превозот, место до кое се врши превозот, далечина во километри, вид на товарот и количина, цена по еден километар на превозот, вкупна цена на превозот, потпис и печат на превозникот.“

#### Член 16

Во член 63 став 3 во деветтиот ред одоздола по зборовите: „на име на таа аконтација во рок од 10“ се додава запирка и зборовите: „односно 5“.

#### Член 17

Во член 64 став 3 во втората реченица зборовите: „заедно со уплатата на првата редовна аконтација за првите 15 дена во наредниот период.“ се заменуваат со зборовите: „во рок од 20 дена од денот на истекот на тој период.“

#### Член 18

Во член 63а во првата реченица зборовите: „со решение ќе му наложи на тој даночен обврзник“ се заменуваат со зборовите: „ќе преземе мерки даночниот обврзник,“ а зборовите: „во кој е донесено решението“ — со зборовите: „во кој е преземена таа мерка“.

#### Член 19

Во член 80 став 2 во точка 9 се додава нова реченица, која гласи: „Даночниот обврзник не е должен во смисла на оваа точка да доставува податоци за оние деловни единици во кои прометот се врши исклучително според член 37 точка 5 од Законот.“

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: „Даночниот обврзник кој врши промет на производи од член 66 на овој правилник, а кој не ќе постапи според точка 9 на став 2 од овој член, е

должен во текот на годината да врши пресметување и плаќање на аконтациите на данокст на промет на производи на начинот определен во член 24 став 6 на Законот и да составува и поднесува месечни пресметки на тие аконтации.“

#### Член 20

Одредбите од член 15 на овој правилник ќе се применуваат од 1 јули 1982 година.

#### Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-5224/1  
4 мај 1982 година  
Белград

Сојузен секретар за  
финансии,  
Петар Костиќ, с.р.

### 404.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ЛИПИЦА ПРИ ЦАРИНАРНИЦАТА СЕЖАНА

1. Царинската испостава Липица при Царинарницата Сежана почнува со работа на 5 јуни 1982 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4356/1  
27 мај 1982 година  
Белград

Заменик-директор  
на Сојузната управа за царини,  
Пецад Мирковиќ, с.р.

### 405.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МОДУЛАРНА КООРДИНАЦИЈА

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за модулarna координација, што ги имаат следните називи и ознаки:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Модуларна координација. Основен модул — — — — —   | JUS U.A9.001 |
| 2) Модуларна координација. Постапка и начин на определување на големината — — — — —                        | JUS U.A9.002 |
| 3) Модуларна координација. Димензионирање на градежните елементи со компонибилни мери km, cm, mm — — — — — | JUS U.A9.003 |

4) Модуларна координација. Помошни линии на хоризонтални модулари мери — — — — —	JUS U.A9.007
--	--------------

5) Споеви во градењето. Основни барања за проектирање — — —	JUS U.A9.017
---	--------------

6) Споеви во градењето. Општа контролна листа на функциите на споевите — — — — —	JUS U.A9.018
--	--------------

7) Високоградба-модуларна координација. Скали и отвори на скали. Координирачки мери — — — — —	JUS U.A9.031
---	--------------

8) Модуларна координација. Надворешни и внатрешни врати. Координирачки големини — — — — —	JUS U.A9.042
---	--------------

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на модулarna координација од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-3836/1  
9 март 1982 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

### 406.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИ ЦРТЕЖИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за архитектонско-градежни цртежи што ги имаат следните називи и ознаки:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Архитектонско-градежни цртежи. Прикажување на цртежот. Размери — — — — —                                     | JUS U.A0.004 |
| 2) Архитектонско-градежни цртежи. Помошни линии — — — — —   | JUS U.A0.013 |
| 4) Архитектонско-градежни цртежи. Прикажување на површините врз пресеците и погледите. Општи принципи — — — — — | JUS U.A0.016 |
| 4) Технички цртежи. Општо прифатена употреба на буквите — —   | JUS U.A0.019 |

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат, врз архитектонско-градежните цртежи од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-3837/1  
9 март 1982 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод  
за стандардизација,

Вукашин Драгоевиќ, с. р.

407.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОТИВ- ЕКСПЛОЗИСКА ЗАШТИТА

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за противексплозиска заштита, то има следниот назив и ознака:

Противексплозиска заштита. Барања за електрични инсталации и уреди во простории загрозени од експлозивна атмосфера (освен рудници) — — — — — JUS N.S8.090

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на противексплозиска заштита од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8761/1  
22 април 1982 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

408.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО- СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

## Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Никотинол — — — — — JUS N.B5.011
  - 2) „Куприкарб“ (бакарен карбонат, базен) — — — — — JUS N.B5.015
  - 3) Калциумарсенат — — — — — JUS N.B5.019
- донесени со Решението за донесување на југословенските стандарди за производи на хемиската индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/52).

## Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-7088/1  
28 април 1982 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

409.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО- ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БОИ И ЗНАЦИ НА СИГУРНОСТ

Во Правилникот за југословенските стандарди за бои и знаци на сигурност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/82) член 3 се менува и гласи:

„Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.“

## Член 2

Овој правилник влегува во сила на 9 јуни 1982 година.

Бр. 50-7216/1-82  
4 мај 1982 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод  
за стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 410.

Врз основа на член 4 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, со согласност на републиките и автономните покраини, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1980 ГОДИНА**

1. Постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини се утврдуваат за 1980 година во следните износи:

— во милиони динари —

СР Босна и Херцеговина	3.404,4
СР Македонија	1.470,3
СР Словенија	4.541,4
СР Србија надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини	6.366,5
СР Хрватска	7.185,3
СР Црна Гора	581,3
САП Војводина	2.739,0
САП Косово	543,3
<b>ВКУПНО:</b>	<b>26.831,5</b>

2. Разликата помеѓу годишниот износ на постојаните средства утврдени со оваа одлука и износите уплатени на име аконтација на постојаните средства за 1980 година, ќе ја уплатат републиките и

автономните покраини во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 317/6-82  
27 април 1982 година  
Белград

**Собрание на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини**

Директор на Фондот, Претседавач,  
Климе Чорбе, с. р. Велимир Радивоевиќ, с. р.

## 411.

Врз основа на член 19 точка 3 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76 и 72/81) и член 10 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1982 ГОДИНА**

1. Се утврдуваат следните износи на годишната и месечната аконтација на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот):

— во илјади динари —

Републики, односно автономни покраини	Годишна аконтација на постојаните средства на Фондот	Средства по основ на задолжителниот заем (50%)	
		годишна обврска	месечна обврска
1	2	3	4
СР Босна и Херцеговина	5.578.300	2.789.100	232.425
СР Македонија	2.347.900	1.173.900	97.825
СР Словенија	6.936.500	3.468.300	289.025
СР Србија надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини	11.641.100	5.820.600	485.050
СР Хрватска	11.847.600	5.923.800	493.650
СР Црна Гора	957.500	478.700	33.892
САП Војводина	4.423.100	2.211.600	184.300
САП Косово	926.400	463.200	38.600
<b>ВКУПНО:</b>	<b>44.658.400</b>	<b>22.329.200</b>	<b>1.860.767</b>

2. Согласно со член 1 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година (во натамошниот текст: Законот) средствата од точка 1 на оваа одлука се формираат:

1) 50% по основ на самоуправното здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд врз доходовни основи и врз основа на заеднички интереси;

2) 50% по основ на задолжителниот заем што го уплатуваат организациите на здружен труд што вршат стопанска дејност (во натамошниот текст: организациите на здружен труд).

Дел од постојаните средства по основ на самоуправното здружување на трудот и средствата може со договор на одделни републики и автономни покраини да се оствари и преку утврдениот процент, со тоа што делот по основ на задолжителниот заем ќе се намали за соодветен износ.

Согласно со член 5 на Законот ако во текот на годината не се склучат самоуправни спогодби за здружување на трудот и средствата во височина на обврските утврдени во точка 2 став 1 одредба под 1 на оваа одлука, републиката односно автономната покраина е должна разликата да ја уплати во Фондот во вид на задолжителен заем до крајот на годината.

3. Средства по основ на задолжителниот заем, согласно со член 7 од Законот, организациите на здружен труд ги уплатуваат во еднакви месечни аконтации до 25-ти во месецот за претходниот месец.

4. Ако со месечните аконтации на постојаните средства на Фондот го пат на задолжителниот заем во текот на годината на територијата на републиката односно автономната покраина не се оствари износот утврден во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука, согласно со член 10 став 3 на Законот, средствата во височина на настанатата разлика ги обезбедува републиката односно автономната покраина.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 317/3-82  
27 април 1982 година  
Белград

**Собрание на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини**

Директор на Фондот, Претседавач,  
**Климе Чорбе, с. р. Велимир Радивојевиќ, с. р.**

412.

Врз основа на член 579 од Законот за здружениот труд, Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Србија, Саборот на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Собранието на СРП Војводина, Собранието на СРП Косово, Собранието на СИЗ за издавачка и библиотекарска дејност на СР Босна и Херцеговина, Собранието на Републичката заедница за култура на СР Македонија, Собранието на Заедницата за култура на СР Словенија, Собранието на Републичката заедница за култура на СР Србија, Собранието на Републичката СИЗ во областа на културата на СР Хрватска, Со-

бранието на Републичката СИЗ за култура на СР Црна Гора, Собранието на СИЗ за култура на СРП Војводина, Собранието на Покраинската СИЗ за култура на СРП Косово, Собранието на Републичката заедница за научна работа на СР Босна и Херцеговина, Собранието на Заедницата за научни дејности на СР Македонија, Собранието на научната заедница на СР Словенија, Собранието на Републичката заедница за наука на СР Србија, Собранието на Републичката заедница за научна работа на СР Хрватска, Собранието на СИЗ за научна дејност на СР Црна Гора, Собранието на СИЗ за научна работа на СРП Војводина, Собранието на Покраинската заедница за научна работа на СРП Косово, Собранието на Сојузот на СИЗ за основно образование и воспитување на СР Босна и Херцеговина, Собранието на Општатата заедница за образование на СР Македонија, Собранието на Републичката заедница за образование на СР Србија, Собранието на Заедницата за насочено образование за територијата на Република Србија, Собранието на Републичката СИЗ за воспитување и основно образование на СР Хрватска, Собранието на Републичката СИЗ за основно образование на СР Црна Гора, Собранието на Републичката СИЗ за насочено образование на СР Црна Гора, Собранието на СИЗ за насочено образование на СРП Војводина, Собранието на СИЗ за општо образование на СРП Војводина, Собранието на Покраинската СИЗ за образование и воспитување на СРП Косово, Стопанската комора на Југославија, Деловната заедница на издавачите и книжарите на Југославија, Сојузот на книжевниците на Југославија, Сојузот на друштвата на библиотекарите на Југославија, Заедницата на универзитетите на Југославија, Советот на академиите на науките и уметностите во СФРЈ, Заедницата на културно-просветните организации на Југославија, Сојузната конференција на ССРПЈ, склучуваат

## ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА КНИГАТА

### Член 1

Заради поцелосно остварување на неопуѓивите права на работните луѓе непосредно да одлучуваат за развојот на творештвото во областа на културата, да се користат со резултатите и достигнуањата на тоа творештво и да придонесуваат за неговиот развој, учесниците на овој општествен договор се согласни дека е потребно да се утврдат заеднички мерки со кои во сите републики и автономни покраини, ќе се обезбедуваат поповолни општествено-економски услови за унапредување на творењето, издавањето, пласманот и користењето на книгите кои, со своите идејни, уметничко-естетски, научни и стручни вредности и пораки, одговараат на хуманистичките, културните, воспитно-образовните и на идејно-политичките цели и потреби на социјалистичкото самоуправно општество во чии рамки ќе се обезбедува изедначување на општествената положба на книгата.

### Член 2

Учесниците на овој општествен договор, во рамките на своите права и должности, ќе преземаат мерки за да се обезбедат најповолни услови за унапредување на дејностите во врска со книгите, што се предмет на овој општествен договор.

### Член 3

Во согласност со општествениот интерес за книгата, учесниците на овој општествен договор, во рамките на своите права и должности, со општествено



планирање, самоуправно спогодување и поефикасно самоуправно интересно организирање, ќе преземаат мерки книгата да стане достапна на најширок круг читатели, а особено мерки за:

1) обезбедување на поповолни економски, општествено-политички, културни и други услови за користење на книгата во образованието, културното издигање и стручното усовршување;

2) унапредување на слободната размена на трудот на сите фактори што учествуваат во создавањето, пласманот и користењето на книгата;

3) поттикнување да се создаваат вредни уметнички, научни и стручни дела и обезбедување услови за наградување на авторот, во согласност со вредноста на делото;

4) ширење на мрежата на библиотеки, подобрување на нивните материјални услови и унапредување на нивната дејност во населбите, организациите на здружен труд и научните, културните и други организации;

5) обезбедување услови и средства, врз основа на заемност и солидарност, за набавка и користење на поголем број книги во сите народни и школски библиотеки, како и во библиотеките на организациите на здружен труд и месните заедници;

6) зголемување на бројот на насловите и тиражот на книгите од член 1 на овој општествен договор;

7) создавање на поповолни услови за издавање, пласман и користење на книги и други публикации за децата и младината кои со својата содржина дејствуваат воспитно и образовно и ја облагородуваат младата личност;

8) подготвување на заеднички изданија чија, уметничка, научна и општествено-политичка вредност, е од заеднички интерес и трајно влијание за сите народи и народности на Југославија;

9) поттикнување да се преведуваат, издаваат, пласираат и користат книги од сите области на творештвото на јазиците на народите и народностите на Југославија;

10) обезбедување на поповолни услови за пласирање на југословенската книга во странство, за претставување на меѓународни саеми и изложби и за пропаганда на книгата во странство заради афирмација на книжевноста на народите и народностите на Југославија и на домашната наука;

11) обезбедување на поповолни услови со економски, царински и други мерки за увоз на книги кои, со своите идејни, општествено-политички, стручни и хуманистички вредности, го помагаат и поттикнуваат развојот на социјалистичкото самоуправно општество;

12) усогласување на издавачките планови и здружување на трудот и средствата во издавачката дејност и графичката индустрија заради што порационално работење и издавање на книги кои, по својата цена, ќе му бидат достапни на секој работен човек;

13) обезбедување на постојани обртни средства и поповолни кредити, даночни и други економски олесненија, заради создавање на поповолни економски и други услови за издавање и пласман на книгите од член 1 на овој општествен договор, со тоа што условите за издавање, пласман и користење на

книгите во сите републики и автономни покраини да се изедначуваат и усогласуваат.

#### Член 4

Учесниците на овој општествен договор ќе дадат иницијатива за самоуправно интересно организирање на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници во областа на издавањето, пласманот и користењето на книгите, заради непосредно поврзување на сите општествени фактори одговорни за творењето, пласманот и користењето на книгите и заради непосредното влијание на работниците и на другите работни луѓе врз политиката во издавачката дејност.

#### Член 5

Заради унапредување на положбата на книгата и на издавачката дејност и заради остварување на другите цели утврдени со овој општествен договор, учесниците на овој општествен договор поединечно, заеднички или со заинтересираните организации на здружен труд, со здруженијата и заедниците ќе дадат иницијатива за склучување на самоуправни спогодби со кои поблиску ќе се уредат:

1) усогласувањето на издавачките планови и преземањето на заеднички акции за издавање на дела во областа на марксистичката и општествено-политичката литература, на капитални дела од уметноста, културата и науката, на дела преведени од странски јазици и од јазиците на народите и народностите на Југославија, како и други значајни дела;

2) развивањето на деловни односи и соработка и здружување на труд и средства, заради пласман на книгите;

3) вклучувањето и одлучувањето за работите на издавачката дејност на авторите и на другите работни луѓе кои со личен труд самостојно вршат работи во таа дејност, како и определувањето на критериумите за утврдување на надоместот за нивната работа по основ на авторското право и по друг основ;

4) трајното обезбедување на средства за обнова на книжниот фонд и за развој на библиотекарската дејност во населби, организации на здружен труд, школи од сите степени и други организации и заедници, во согласност со потребите и развојот на општеството;

5) претставувањето и пропагандата на југословенската книга во странство и нејзиниот извоз;

6) снабдувањето на странските универзитети на кои се изучуваат јазиците на народите и народностите на Југославија, клубовите на југословенските работници во странство, школите во кои учат децата на југословенските работници на привремена работа во странство, информативните и културните центри, школите и библиотеките на нашите национални малцинства во странство, како и позначајните библиотеки во странство.

#### Член 6

Се формира Комисија за следење на спроведувањето на Општествениот договор за книгата.

Комисијата од став 1 на овој член ја сочинуваат по еден претставник на секој учесник од овој општествен договор.

Членовите на Комисијата од став 1 на овој член се именуваат на четири години.

## Член 7

Комисијата од член 6 на овој општествен договор:

1) го следи спроведувањето на овој општествен договор, го поттикнува подготвувањето и потпишувањето на самоуправни спогодби што се склучуваат врз основа на овој општествен договор и го следи извршувањето на тие спогодби;

2) им предлага на учесниците на овој општествен договор и на други органи и организации преземање на мерки што се потребни за извршувањето на овој општествен договор и на самоуправните спогодби, склучени врз основа на овој општествен договор;

3) ги известува учесниците на овој општествен договор, како и учесниците на самоуправните спогодби од член 5 на овој општествен договор за појавите и проблемите во дејностите во врска со книгите, што се предмет на овој општествен договор;

4) за учесниците на овој општествен договор подготвува предлози на мерки за остварување на политиката за издавање, пласман и користење на книгите, што се предмет на овој општествен договор;

5) на учесниците на овој општествен договор им предлага негови измени, односно дополненија;

6) врши и други работи во согласност со овој општествен договор.

## Член 8

начинот на работата на Комисијата од член 6 на овој општествен договор се утврдува со деловникот што го донесува таа.

## Член 9

Овој општествен договор се смета склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците на овој општествен договор.

## Член 10

Предлог за измени, односно дополненија на овој општествен договор може да даде секој учесник на овој општествен договор.

## Член 11

Измени односно дополненија на овој општествен договор се вршат на начинот односно по постапката според која е тој склучен.

## Член 12

Овој општествен договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

9 јули 1981 година  
Белград

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,  
Есад Хорозиќ, с. р.  
член на Извршниот совет

За Собранието на СР Македонија,  
Георги Сталев Поповски, с. р.  
член на Извршниот совет

За Собранието на СР Словенија,  
Iztok Vinkler, с. р.  
член на Извршниот совет

За Собранието на СР Србија,  
Божидар Маниќ, с. р.  
републички секретар за култура

За Саборот на СР Хрватска,  
Ема Дероси-Бјелајац, с. р.  
потпретседател

За Собранието на СР Црна Гора,  
Радун Миќковиќ, с. р.  
заменик на републичкиот секретар  
за образование, култура и наука,

За Собранието на САП Војводина,  
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р.  
потпретседател

За Собранието на САП Косово,  
Салих Нуши, с. р.  
покраински секретар за образование,  
наука и култура

За Собранието на СИЗ за издавачка  
и библиотекарска дејност на  
СР Босна и Херцеговина,

Мате Грбавац, с. р.  
претседател

За Собранието на Републичката заедница  
за култура на СР Македонија,  
Јордан Леов, с. р.  
претседател

За Собранието на Заедницата за култура на  
СР Словенија,  
Марјан Марковиќ, с. р.  
член на Извршниот одбор

За Собранието на Републичката заедница  
за култура на СР Србија,  
д-р Владимир Кондиќ, с. р.  
претседател

За Собранието на Републичката СИЗ во  
областа на културата на СР Хрватска,  
Горан Бабиќ, с. р.  
претседател

За Собранието на Републичката СИЗ  
за култура на СР Црна Гора  
Зувдија Хоџиќ, с. р.  
претседател

За Собранието на СИЗ за култура на  
САП Војводина  
Душан Велиќ, с. р.  
претседател

За Собранието на Покраинската СИЗ  
за култура на САП Косово  
Сабит Јакупи, с. р.  
секретар

За Собранието на Републичката заедница  
за научна работа на  
СР Босна и Херцеговина,  
д-р Момир Кекиќ, с. р.  
претседател

- За Собранието на Заедницата за научна дејност на СР Македонија,  
проф. инж. **Марија Бакаловска**, с. р.  
член на Извршниот одбор
- За Собранието на Научната заедница на СР Словенија,  
**Штефан Адамич**, с. р.  
член на Претседателството
- За Собранието на Републичката заедница за наука на СР Србија,  
**Златибор Петровиќ**, с. р.  
претседател
- За Собранието на Републичката заедница за научна работа на СР Хрватска,  
**Златко Книвалд**, с. р.  
секретар
- За Собранието на СИЗ за научна дејност на СР Црна Гора,  
**Марко Роловиќ**, с. р.  
член на Извршниот одбор
- За Собранието на СИЗ за научна работа на САП Војводина,  
**д-р Чедомир Попов**, с. р.  
претседател
- За Собранието на Покраинската заедница за научна работа на САП Косово,  
**Момчило Вуксановиќ**, с. р.  
секретар
- За Собранието на Сојузот на СИЗ за основно образование и воспитување на СР Босна и Херцеговина,  
**Радован Милиќевиќ**, с. р.  
секретар
- За Собранието на Општата заедница за образование на СР Македонија,  
**Панче Соколов**, с. р.  
претседател
- За Собранието на Републичката заедница за образование на СР Србија,  
**Александар Гокиќ**, с. р.  
претседател
- За Собранието на Заедницата за насочено образование за територијата на Република Србија,  
**д-р Драгутин Шошкиќ**, с. р.  
претседател
- За Собранието на Републичката СИЗ за воспитување и основно образование на СР Хрватска,  
**Душан Петровиќ**, с. р.  
претседател
- За Собранието на Републичката-СИЗ за основно образование на СР Црна Гора,  
**Велмир Гојниќ**, с. р.  
претседател
- За Собранието на Републичката СИЗ за насочено образование на СР Црна Гора,  
**Милош Старовлах**, с. р.  
секретар
- За Собранието на СИЗ за насочено образование на САП Војводина,  
**Воислав Арсениевиќ**, с. р.  
секретар
- За Собранието на СИЗ за општо образование на САП Војводина,  
**Елвира Франиќ**, с. р.  
член на Извршниот одбор
- За Собранието на Покраинската СИЗ за образование и воспитување на САП Косово,  
**Миливоје Манојловиќ**, с. р.  
претседател
- За Стопанската комора на Југославија,  
**Душан Поповиќ**, с. р.  
секретар на Општото здружение на граѓичката дејност
- За Деловната заедница на издавачите и книжарите на Југославија,  
**Видак Периќ**, с. р.  
претседател
- За Сојузот на книжевниците на Југославија,  
**Вук Крњевиќ**, с. р.  
секретар
- За Сојузот на Друштвото на библиотекарите на Југославија,  
**Адем Блаце**, с. р.  
претседател
- За Заедницата на универзитетите на Југославија,  
**д-р Александар Обрадовиќ**, с. р.  
претседател на Собранието
- За Советот на академиите на науките и уметностите во СФРЈ,  
**Бранислав Шошкиќ**, с. р.  
претседател
- За Заедниците на културно-просветните организации на Југославија,  
**Горѓе Радишиќ**, с. р.  
член на Претседателството
- За Сојузната конференција на ССРЈЈ,  
проф. д-р **Воислав М. Петровиќ**, с. р.  
претседател на Секција за образование, наука, култура и физичка култура

**УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА****ОДЛУКА**

**ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 1980 ГОДИНА И НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 1981 ГОДИНА, ШТО ГИ ДОНЕСЕ СОБРАНИЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ**

1. Месната заедница „Лепенац“ — Скопје, поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија и пред Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста и законитоста на Финансиската програма за измена на финансиската програма за уредување на градежно земјиште за 1980 година и на Финансиската програма за измена на финансиската програма за уредување на градежно земјиште за 1981 година, што ги донесе Собранието на град Скопје („Службен гласник на град Скопје“, бр. 7/81), затоа што со измените на финансиската програма за 1980 година не е предвидена обврска за плаќање надомест за уредување на градежно земјиште и за објектите подигнати без дозвола до 1977 година, додека со измените на финансиската програма за 1981 година оваа обврска за плаќање на надомест е предвидена за објектите подигнати од 1979 година па натаму, со што Собранието на град Скопје ги пречекорило овластувањата од чл. 39, 40 и 41 на Законот за градежното земјиште („Службен весник на СР Македонија“, бр. 10/79), со што граѓаните, кои подигнале објекти без дозвола од 1979 година па натаму, се доведени во нерамноправна положба во однос на оние кои во тоа време подигнале објекти врз основа на дозвола, како и во однос на оние кои ги подигнале без дозвола пред 1979 година.

2. Со оспорените измени на Финансиската програма за уредување на градежно земјиште за 1980 година е избришана одредбата на оваа програма во глава V точка 1 под 3), со која е уредено за објектите, изградени без потребна документација до крајот на 1977 година, а кои се вклопуваат во урбанистичкиот план, да се плаќаат трошоците за уредување на градежното земјиште во предвидениот износ од 100%, со 7,5% камата.

Со оспорените измени на Финансиската програма за уредување на градежно земјиште за 1981 година е изменета глава V точка 1 под 3) дотолку што е уредено за објектите, изградени без одобрена документација од 1979 година па натаму, а кои се вклопуваат во урбанистичкиот план, да се плаќаат трошоци за уредување на градежното земјиште во предвидениот износ од 100% со 7,5% камата.

3. Уставниот суд на Југославија, според член 375 од Уставот на СФРЈ, не е надлежен да ја оценува законитоста на оспорените програми.

Уставниот суд на Македонија, како исклучиво надлежен за оценување на законитоста на оспорените програми, со одлуката У-бр. 39/81 од 10 јуни 1981 година, го одби предлогот на предлагачо:

4. Врз основа на наведената утврдена фактичка состојба, Уставниот суд на Југославија заведе став дека оспорените финансиски програми не се несогласни со Уставот на СФРЈ, бидејќи со нив обврската на сите инвеститори на градежни објекти изградени по 1978 година, а што се вклопуваат во урбанистичкиот план, е уредена на еднаков начин.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 5 мај 1982 година, донесе со мнозинство на гласови

**Одлука**

Се одбива предлогот на Месната заедница „Лепенац“ — Скопје да се утврди дека не се согласни со Уставот на СФРЈ Финансиската програма за измена на финансиската програма за уредување на градежно земјиште за 1980 година и Финансиската програма за измена на финансиската програма за уредување на градежно земјиште за 1981 година, што ги донесе Собранието на град Скопје.

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и судии: д-р Васил Гривчев, Рамадан Враниќи, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Владимир Кривиќ, д-р Арпад Хорват, Воислав Ракиќ, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, д-р Јосиф Трајковиќ и Мијушко Шибалиќ.

У-бр. 73/81

5 мај 1982 година

Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
Никола Секулиќ, с. р.

**УКАЗИ**

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

**УКАЗ**

**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА**

**I**

Се отповикува

Ласло Бала од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либериа.

## II

Се назначува  
Радиво Петковиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либериа, со седиште во Акра.

## III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овај указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 11  
7 мај 1982 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

## УКАЗ

**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА**

## I

Се отповикува  
Трифун Николиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Романија.

## II

Се назначува  
Милош Меловски, помошник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Романија.

## III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 12  
20 мај 1982 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Петар Стамболиќ, с. р.

## НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Никола Чичановиќ, досегашен советник на претседателот на Сојузниот извршен совет.

С.п.п. бр. 353  
6 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убипариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник на сојузниот секретар за финансии се назначува Милан Жикелиќ, досегашен советник на сојузниот секретар за финансии.

С.п.п. бр. 378  
30 април 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убипариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Гавро Церовиќ, порано на должност шеф на Постојаната делегација на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при OECD во Париз.

С.п.п. бр. 392  
6 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Димитар Јаневски, порано на должност амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сирија.

С.п.п. бр. 393  
6 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Боривоје Јевтиќ, порано на должност шеф на Постојаната мисија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Европската економска заедница во Брисел.

С.п.п. бр. 394  
6 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Миодраг Крдиќ, порано на должност амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Тунис.

С.п.п. бр. 395  
6 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Радко Мочивник, порано на должност амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Грција.

С.п.п. бр. 396  
6 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Владо Шестан, порано на должност амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Бурма.

С.п.п. бр. 397  
6 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Тоде Варџиски, порано на должност амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Народна Република Кореја.

С. п. п. бр. 398  
6 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Недељко Зорик, порано на должност амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Алжир.

С.п.п. бр. 399  
6 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Гаврило Вучиниќ, порано на

должност амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Мозамбик.

С.п.п. бр. 401  
6 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Од должноста потсекретар во Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди, се разрешува Тодор Вујошевиќ, со 30 јуни 1982 година, заради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 30 јуни 1982 година.

С.п.п. бр. 402  
6 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија се разрешува Алија Вашиќ, со 30 април 1982 година, заради заминување на друга должност.

На именуваниот му престанува работниот однос на 30 април 1982 година.

С.п.п. бр. 403  
6 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

Врз основа на член 213 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За генерален секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Петар Вајовиќ, досегашен секретар на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

С.п.п. бр. 693  
16 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 213 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Од должноста генерален секретар на Сојузниот извршен совет се разрешува Ивица Чачиќ, заради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 694  
16 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет — за шеф на Кабинетот на претседателот на Сојузниот извршен совет се назначува Миролуб Луковиќ, досегашен шеф на Кабинетот на секретарот на Претседателството на ЦК на СКЈ.

С.п.п. бр. 695  
16 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Од должноста потсекретар во Сојузниот извршен совет — шеф на Кабинетот на претседателот на Сојузниот извршен совет, се разрешува Кадир Алијагиќ, заради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 696  
16 мај 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинц, с. р.

### СОДРЖИНА:

	Страна
403. Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги —	905
404. Решение за определување на почетокот на работата на Царинската испостава Липица при Царинарницата Сежана —	909
405. Правилник за југословенските стандарди за модулarna координација —	909
406. Правилник за југословенските стандарди за архитектонско-градежни цртежи —	409
407. Правилник за југословенскиот стандард за противексплозиjsка заштита —	910
408. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди за производи на хемиската индустрија —	910
409. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за бои и знаци на сигурност —	910
410. Одлука за утврдување на годишниот износ на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1980 година —	910
411. Одлука за утврдување на годишната и месечната аконтација на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1982 година —	911
412. Општествен договор за книгата —	912
Одлука за оцена на уставноста на Финансиската програма за измена на финансиската програма за уредување на градежно земјиште за 1980 година и на Финансиската програма за измена на финансиската програма за утврдување на градежно земјиште за 1981 година, што ги донесе Собранието на град Скопје	913
Укази —	916
Назначувања и разрешувања —	917